

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 74

24 април 2018, вторник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1382.		<b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната....	
	2		
		1383.	
		<b>Решение</b> за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа.....	2
		1384.	
		<b>Правилник</b> за формата и содржината на Уверението за положен испит за директор.....	2
		<b>Огласен дел</b> .....	1-60

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1382.**

Врз основа на член 54-б став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И БАРАЊАТА ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ЗБОГАТЕНАТА ХРАНА, ОДНОСНО НА ХРАНАТА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЗБОГАТЕНАТА ХРАНА, КАКО И КОЛИЧЕСТВОТО, ФОРМАТА И ВИДОТ НА ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДОДАВААТ НА ХРАНАТА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната, бр. 02-755/1 од 21.2.2018 година и бр. 22-1803/2 од 27.2.2018 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2903/1  
17 април 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1383.**

Врз основа на член 7 од Законот за основање на Македонската академска истражувачка мрежа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010, 47/2011 и 41/2014) и член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА**

1. Во решението за именување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа бр.24-7953/1 од 28 ноември 2017 година се врши исправка така што во точка 1 алинеја 5 од решението наместо зборовите: „доц. д-р Агон Мемети“ треба да стои „доц. д-р Агон Мемети“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4081/2  
20 април 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И  
НАУКА****1384.**

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО  
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом и за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење.

**Член 2**

Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом се печати на бела хартија во А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом ги содржи следниве податоци: грб на Република Македонија, назив „Република Македонија ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР“; називот на уверението „Уверение за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом“, име, татково име и презиме на лицето, датум и место на раѓање на лицето кое го положило испитот за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом, ден на полагање на испитот, деловоден број, место за потпис на претседателот на Испитната комисија и место за потпис и печат на директорот/заменик на директорот на Државниот испитен центар.

**Член 3**

Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење се печати на бела хартија во А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење ги содржи следниве податоци: грб на Република Македонија, назив „Република Македонија ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР“, називот на уверението „Уверение за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење“, име, татково име и презиме на лицето, датум и место на раѓање на лицето кое го положило испитот за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење, ден на полагање на испитот, деловоден број, место за потпис на претседателот на Испитната комисија и место за потпис и печат на директорот/заменик на директорот на Државниот испитен центар.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на уверението за положен испит за директор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 231/15).

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-4938/1  
17 април 2018 година  
Скопје

Министер за образование  
и наука,  
**Рената Дескоска, с.р.**

Прилог бр.1



Република Македонија  
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

# УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР  
на основно училиште, средно училиште и ученички дом

\_\_\_\_\_ (име, татково име и презиме)

Роден/а на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_

**го положи испитот за директор**  
на основно училиште, средно училиште и ученички дом

на ден \_\_\_\_\_ година

Деловоден број \_\_\_\_\_

Претседател  
на Испитната комисија

\_\_\_\_\_

М.П

Државен испитен центар  
Директор / заменик-директор

\_\_\_\_\_

Прилог бр. 2

Република Македонија  
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР**УВЕРЕНИЕ**ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР  
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење

(име, татково име и презиме)

Роден/а на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_

го положи испитот за директор  
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење

на ден \_\_\_\_\_ година

Деловоден број \_\_\_\_\_

Претседател  
на Испитната комисијаДржавен испитен центар  
Директор / заменик-директор

М.П.

Службен весник  
на Република Македонија[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018074